

VIVAX

Made for you

LED TV-24LE113T2S2

МК

Упатства за употреба

Гарантен лист



RoHS



HDMI[®]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

СОДРЖИНА

| | |
|---|-----------|
| Добродојдовте | 3 |
| Важни сигурносни упатства | 5 |
| Поставување | 10 |
| Поставување на носач | 11 |
| Поставување на сидот | 12 |
| Преден дел на телевизорот | 13 |
| Контролен панел | 14 |
| Заден дел на телевизорот | 15 |
| Упатство за поврзување | 15 |
| Далечинскиот управувач | 20 |
| Поставување на батерии во далечинскиот управувач | 21 |
| Користење на далечинскиот управувач | 22 |
| Основни функции | 24 |
| Прва инсталација | 24 |
| Одберете извор за влез | 24 |
| CHANNEL (Мени канали) | 29 |
| PICTURE (Мени слика) | 31 |
| SOUND (Мени звук) | 33 |
| TIME (Мени време) | 35 |
| LOCK (Мени заклучување) | 36 |
| Hotel (Хотелски начин на работа) | 38 |
| SETUP (Мени поставување) | 39 |
| SCREEN PC (Мени екран) | 42 |
| Користење на медиум | 43 |
| PHOTO (Мени фотографија) | 43 |
| MUSIC (Мени музика) | 44 |
| MOVIE (Мени филм) | 45 |
| TEXT (Мени текст) | 46 |
| Други информации | 47 |
| Решавање на проблеми | 47 |
| Техничка спецификација | 50 |
| Одложување на користена електрична и електронска опр. | 51 |
| Изјава за гаранција (на крајот на инструкции) | |
| Информативен лист (на крајот на инструкции) | |

ДОБРОДОЈДОВТЕ

Овој уред ги задоволува највисоките стандарди, иновативна технологија и висока удобност кај корисникот.



Со помош на овој телевизор во удобноста на Вашата дневна соба задачите можете да ги извршите брзо и едноставно.



Медиа плеер — притиснете ја вашата музика, слики и видеа преку пат на Вашата мрежа или USB медиумот и стартувајте ги директно на телевизорот.





Све со помош на далечинскиот управувач. Поврзете го Вашиот телевизор директно на Вашата сателитска или кабловска мрежа и уживајте во содржината со висок квалитет.

Листа на додатоци кои одат заедно со уредот

При отворање на кутијата и инсталирање на уредот, проверете дали покрај уредот, сте го добиле и комплетниот прибор:

- Упатство за употреба и изјава за гаранција
- Далечински управувач
- Батерии x2
- Сталка + Завртки за сталка



Сликите служат само како референца и можат значително да се разликуваат од вистинскиот производ. При тоа, функционалноста останува иста.



Гром со симбол стрелка во триаголникот предупредува за присутност на опасен напон кој не е изолиран во производот и кој може да биде доволно силен да претставува ризик од струен удар.



Извичникот во триаголникот предупредува дека корисникот е во присуство на важни упатства за ракување и одржување во документот приложен во пакувањето.



ВНИМАНИЕ



**РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР
НЕ ОТВАРАЈ**

Немојте да го отворате задниот поклопец. Во никој случај на корисникот не му е дозволено да го модификува телевизорот. Само квалификуван техничар има дозвола за такви активности.



Главниот утикач се користи како уред за исклучување. Уредот за исклучување ќе остане во режим за работа.



Неправилната замена на батериите, вклучувајќи и замена на други батерии слични или од ист тип, може да доведе до ризик. Немојте да ги изложувате батериите на топлина како сончева, оган или нешто слично..



Уредот немојте да го изложувате на вода и не смее да се поставува под предмети кој содржат вода.

Ве молиме прочитајте ги следниве сигурносни упатства за Вашиот телевизор и сочувајте ги за во иднина. Секогаш следете ги сите предупредувања и упатства назнаени на телевизорот.

БИТНИ СИГУРНОСНИ УПАТСТВА

- 1. Прочитајте, чувајте ги и следете ги овие упатства**
Прочитајте ги сите сигурносни и оперативни упатства за телевизорот. Чувајте ги за во иднина. Правилно следете ги сите активности и упатства.
- 2. Почитувајте ги предупредувањата**
Почитувајте ги сите предупредувања на уредот и корисничките упатства.
- 3. Чистење**
Исклучете го телевизорот од струја. Немојте да користите течности, абразивни или аеросолни средства. Средствата можат трајно да го оштетат телевизорот. Користите мека влажна крпа за чистење.
- 4. Додатоци и опрема**
Никогаш немојте да додавате додатоци и/или опрема без одобрувања од производителот, затоа што таквите додатоци можат да доведат до ризик од оган, струен удар или друга повреда.
- 5. Вода и влага**
Уредот не смее да биде изложен на вода или и никакви предмети не смеат да стојат на телевизорот, како вазна за цвеќе или други предмети.
- 6. Поставување**
Немојте да го поставувате телевизорот на нестабилна количка, сталажа или стол. Поставувањето на телевизорот на нестабилна површина може да предизвика пад на телевизорот и да предизвика сериозни повреди и оштетувања на телевизорот. Користите само количка, сталажи или столови кој се препорачани од производителот или продачот.
- 7. Вентилација**
Словите и отворите на телевизорот се наменети за вентилација за да се осигура безбедна работа на

телевизорот и заштита од негово прегревање. Немојте да ги прекривате овие отвори на куќиштето и никогаш немојте да го поставувате телевизорот во затворен простор како што се вградени кабинети, доколку не е осигурана соодветна вентилација. Оставете минимално 10 cm простор околу уредот.

8. Извор за напојување

Овој телевизор треба да се напојува само од извор за напојување наведен на ознаката. Доколку не сте сигурни во врска со типот на напојувањето на Вашето домаќинство, консултирајте се со локалното енергетско претпријатие или продавачот на уредот.

9. Уземјување или поларизација



Овој уред е опремен со поларизиран утикач наизменична. Единица има двојна изолација (класа II заштита), и без дополнителни заземјување. Доколку не сте успеале во потполност да го вметнете утикачот пробајте да го свртите утикачот. Доколку утикачот и понатаму не влага во штекерот контактирајте го Вашиот електричар за заедно да го вметнете утикачот. Немојте да ја отстранувате сигурноста намена на поларизираниот утикач.

10. Грмотевици

Како дополнителна заштита телевизорот за време на грмотевица и невреме, или кога е оставен без надзор и се користи подолг период, исклучете го уредит од штекер и одповрзете ја антената или кабловскиот систем. Така ќе го зачувате телевизорот од оштетување предизвикано од удар на гром или струен удар.

11. Линија антена

Надворешната антена не треба да биде сместена во близина на струјни жици или други електрични кругови или на места каде што постои опасност од

негов пад на струјни жици. За време на поставување на надворешната антена посебно внимание треба да се посвети на допирање на таквите струјни кола затоа што контакт со нив може да биде фатален.

12. Преоптеретување

Немојте да ги преоптеретувате сидниот штекер и продужните кабли затоа што може да дојде до ризик од оган или струен удар.

13. Влез на предмети и течности

Никогаш немојте да буткате никакви предмет и во телевизорот низ отворите затоа што може да дојде до допир со опасен напон или да предизвика краток спој на деловите и да дојде до пожар или струен удар. Никогаш немојте да пролевате течност на или во телевизорот.

14. Уземјување на надворешниот штекер

Доколку надворешната антена или кабелскиот систем е поврзан со телевизорот осигурајте се дека антената или кабелскиот систем се уземјени за да се обезбеди заштита од удар со висок напон и насобран статичен набој. Делот Членот 810 Национален Електричен Код, ANSI/NFPA Бр. 70-1984 обезбедува информации за правилно уземјување на структурата, уземјување на главните жици, поврзување на електроди уземјена и бара во врска со електрода уземјена.

15. Сервисирање

Немојте да се обидуваат самостојно да го сервисирате телевизорот, отварање и отстранување на поклопецот може да предизвика опасен напон или други опасности. Сервисирањето препуштете го на квалификувана личност.

16. Штета која бара сервисирање

Исклучете го телевизорот од штекер и препуштете го сервисирањето на квалификувана личност под следниве услови:

- Кога кабелот за напојување или утикач се оштетени
- Доколку е пролиена течност, или предмети паднале во телевизорот
- Доколку телевизорот бил изложен на дожд или вода
- Доколку телевизорот работи несоодветно при следење на упатствата за користење. Поставете ги само оние контроли кој се покриени во корисничкото упатство. Неправилното поставување на други контроли може да предизвика оштетување и ќе има потреба од активности од страна на техничар за да го врати телевизорот во нормална состојба.
- Доколку телевизорот паднал или куќиштето е оштетено.

17. Заменски делови

Кога заменски делови се потребни осигурајте се дека сервисерот ги заменил деловите кој производителот ги има дозволено или имаат исти карактеристики како и оригиналните деови. Неовластена промена може да предизвика пожар, струен удар или други опасности.

18. Сигурносна проверка

По завршување со сервис или поправка на телевизорот замолете го сервисерот да направи проверка.

19. Греење



Уредот треба да биде поставен подалеку од извор на топлина како што се радиаторите, печките или други производи (вклучувајќи и засилувачи) кој предизвикуваат топлина.

20. Користење на слушалки - Внимание



Високо ниво на звук од слушалките може да предизвика губење на слухот. Ако забележите било нарушување во ушите, престанете со користење на слушалки.

21. Приклучете го кабелот за напојување треба да биде лесно достапен. Не го ставајте ТВ или

парчиња на мебел на кабелот за напојување. Оштетен приклучен кабел / приклучок може да предизвика пожар или електричен шок. Се справи со кабелот за напојување од штекерот или исклучете го телевизорот со влечење на кабелот. Никогаш не допирајте го кабелот за напојување / приклучокот со влажни раце може да предизвика краток спој или електричен шок. Никогаш не се направи јазол на кабелот или врзете ја со други кабли.

- 22.** Упатство за инсталирање и користење кој доаѓа од телевизорот кој не се наменети за поставување на под и кој веројатно ќе се користи во домаќинството и е потежок од 7кг ќе ги содржи следниве информации:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш немојте да го поставувате телевизорот на нестабилна локација. Телевизорот може да падне и да предизвика тешки повреди или смрт. Повреда, особено кога децата се во прашање, може да се избегне со превземање на едноставни мерки на претпазливост како следниве:

- Користите кабинет или сталажа која ја препорачал производителот на телевизорот.
- Користи само намештај на кој телевизорот може сигурно да биде поставен.
- Осигурајте се работ на телевизороот да не преминува преку намештајот.
- Немојте да го поставувате телевизорот на висок намештај (пр. полици) без прицврстување на намештајот и телевизороот за соодветна потпора
- Немојте да го поставувате телевизорот на крпа или други материјали кој можат да се наоѓаат помеѓу телевизорот и намештајот.
- Едуцирање на децата за опасноста од качување по намештајот за да го дофатат телевизороот и неговите контроли.

Доколку Вашиот постоечки телевизор се преместува треба да се придржувате до истите упатства како погоре.


23. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на знаење и искуство да го користите апаратот, освен ако не се надгледувани од страна на лицето кое е одговорно за нивната безбедност или ако ја не беа дадени обука за користење на апарати.

Децата не секогаш правилно да ги препознаат можните опасност. Прегревање може да биде фатална. Чувајте ги батериите подалеку од дофат на мали деца. Ако батеријата се проголта, веднаш побарајте медицинска помош. Опрема за пакување и заштитни кеси се потпреме далеку од децата. Постои ризик од задушување.

LED дисплеј

Материјалите што се користат за производствениот екран на овој производ се состојат од крвкни делови и стакло. Екранот и уредот може да се оштетат во случај на пад или удар. LED дисплејот е високотехнолошки производ и нуди висок квалитет на сликата. Понекогаш може да има некои неактивни мали точки на екранот, што може да биде темно или светло сино, зелено или црвено. Ова нема никакво влијание врз работата на самиот уред.

Поставување на уредот



Поставете го TV приемникот на цврста и рамна површина оставајќи простор од најмалку 10 cm околу уредот и 30 cm од врвот на уредот до полицата или до таванот.

ПОСТАВУВАЊЕ НА НОСАЧ

НАПОМЕНА

- TV екранот е многу осетлив и мора да биде заштитен во секој момент за време на отстранување на носачот. Осигурајте се дека никакви тврди или оштри предмети или други објекти мој можат да го изгребаат или оштетат екранот не дојдат во контакт со него. Немојте да вршите притисок на предниот дел на телевизорот затоа што може да дојде до пукање на екранот.
- За време на користење на рамна површина телевизорот мора да биде прицврстен на приложениот носач како што е прикажано на оваа страна.
- Сликите на производот служат само за пример но реалниот производ може да се разликува во изгледот.


ВНИМАНИЕ: Исклучете го АС кабелот за напојување пред поставување на носачот или ѕидниот носач.

ВНИМАНИЕ





Внимателно поставете го телевизорот со лице према доле на мека површина за да избегнете оштетувања на телевизорот или гребене на екранот.

Следете ги илустрациите и текстуалните упатства подолу за да ги извршите чекорите за поставување:

1. Прицврстете го носачот на телевизорот како што е прикажано на сликата.
2. Користите ги завртките за цврсто да го прицврстите носачот




Инсталација на сидот



- Пред да го инсталирате телевизорот на сидот, не заборавајте да ги отстраните нозете или да стоите.
- Ако инсталирате телевизор на таван или тенок сид, уредот може да падне и може да настане сериозна повреда. Користете само квалитетен и соодветен држач за сид и контактирајте го вашиот продавач или овластен сервис за инсталација.
- За да спречите повреда, ТВ мора цврсто да се прицврсти на упатствата за инсталација на држачот.
- Користете ги украсите и димензиите дадени во упатството за монтажни држачи.
- Држачот за на сид и придружните делови на држачот се додатоци кои се купени одделно и не се дел од стандардниот комплет на галантерија испорачана со телевизорот.
- Монтажката слика е само несоодветна. За детални инструкции, прочитајте ги упатствата дадени со сидниот држач..

ПРЕДЕН ДЕЛ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ



| | | Description |
|---|----------------------|---|
| 1 | Далечински сензор | Ги прима далечинските сигнали од управувачот. Немојте да поставувате ништо во близина на сензорот затоа што може да влијае во неговото функционирање. |
| 2 | Далечински индикатор | Црвеното светло свети во начин на чекање. Синото светло свети кога телевизорот е вклучен. |

НАПОМЕНА

- Сликата е само како за пример.
- При вклучување на телевизорот потребно му е неколку секунди да ја стартува програмата. Немојте веднаш да го исклучувате затоа што може да дојде до неправилно работење на телевизорот

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Display \ копче: сокриј ја иконата:

Кога нема „икона“ која се појавува, притиснете го копчето кое што е поставено на дното.






Иконата ќе се појави како што е прикажано на сликата (Слика 1). Иконата ќе се исклучи автоматски после 5 секунди неактивност.


Селектирање икони:

Кратко притиснете го копчето, поставете ја јамката на десно и селектирајте ја иконата.

Избор на функција на икона:

Долго притискање на копчето за да се добие функцијата на селектираната икона. Иконите одговараат на далечинскиот управувач како што е опишано подолу::


-  **Вклуч / исклуч**
-  **Мени**
-  **Извор**
-  **CH +/- / Мени: Навигација во менито**
-  **VOL +/-, Мени: Промена на избраната опција**




Слика 1

ПОВРЗУВАЊЕ НА АНТЕНИТЕ И КАБЕЛОТ ЗА НАПОЈУВАЊЕ

1. Приклучете антенски кабел во антенскиот влез на задната страна на уредот и во ѕидниот антенски приклучок или директно во антената.
2. Приклучете го приклучокот со напојување во ѕидниот приклучок за напојување.



ЗАДЕН ДЕЛ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ



НАПОМЕНА: ANT (S2) опција, само модели T2S2

НАПОМЕНА

Сликата е само за пример.


Проверете ја позицијата и типот на слот при поврзување. Слабата врска може да предизвика проблем со сликата или звукот. Проверете дали врската е цврста и сигурна.

Немаат сите A/V уреди можност за поврзување на телевизор. Ве молиме погледнете го корисничкиот прирачник на Вашиот A/V уред за да ја проверите компатибилноста за поврзување.


Пред поврзување на надворешната опрема исклучете го кабелот од штекер. Тоа може да доведе до струен удар.

▶ УПАТСТВО ЗА ПОВРЗУВАЊЕ


▶ ANT 75Ω ТВ-поврзување со надворешна VHF / UHF антена или кабелска врска



- **ANT 75Ω (S2)** Поврзете ја сателитска антена или сат. Кабел) само модели T2S2)



- **HDMI1, HDMI2, HDMI3 дигитално поврзување**




Поврзете го HDMI кабелот од надворешната A/V опрема.

Некој уреди како DVD плеерот барат HDMI сигналот да се постави како излезен сигнал на уредот. Погледнете го корисничкиот прирачник на уредот за упатство. Земете во оглед дека HDMI овозможува и видео и аудио сигнал, не е потребно да поврзувате аудио кабел.

- Приитснете го копчето [SOURCE], kada se prikaže izbornik sa listom izvora pritisnite tipke [▲/▼] кога листата со извор ќе се прикаже притиснете [▲/▼] за да го одберете изворот [HDMI] на кој ќе се поврзете.

- **USB**



Поврзете го USB уредот како што се тврдите дискови, USB уредот и дигиталните камери за прегледување на фотографија, слушање на музика, гледање филм. Во исто време надоградување е возможно преку пат на USB од датотеките за надоградување.


НАПОМЕНА

- За време на поврзување на тврд диск или USB уред секогаш поврзете го адаптерот на споеониот уред во извор за напојување. Преминување на вкупната потрошувачка на струја може да доведе до оштетување. Највисока стапка на потрошувачка изнесува 500 mA.
- За индивидуални нестандартни тврди дискови со високи перформански доколку импулсната струја посилна или еднаква на 500mA. Тоа може да предизвика повторно стартување и самозаклучување. За тоа телевизорот не подржува вакво тип на производи.
- USB слотот подржува напон од 5V.
- Максимална подржана големина на простор за чување е 1T. Доколку сакате да сочувате видео пренос DTV програма, трансферот на USB не смее да биде помал од 5MB/sek.


► PC

Поврзете го VGA и аудио кабелот во компјутерот.

- Приитснете го копчето **[SOURCE]**, кога листата со извор ќе се прикаже притиснете **[▲/▼]** за да го одберете изворот **[PC]** на кој ќе се поврзете.

**► DIGITAL COAX AUDIO OUT**

Поврзете се на екстерниот дигитален аудио уред. Пред поврзување на дигиталниот аудио систем на оптичкиот приклучок треба да го намалите звукот и телевизорот и системот за да се избегне ненадејно зголемување на звукот.


ТВ врска**Аудио засилувач****► EARPHONE (СЛУШАЛКИ)****TV JACK**

Поврзете ги слушалките за аудио излез од телевизорот.

Слушалки (не се вклучени во комплетот)

► COMMON INTERFACE (CI ГЛАВЕН ИНТЕРФЕЈС)

Вметнете го CI модулот за гледање на шифрирана програма како што се платените или HD програмите.



НАПОМЕНА

- Пред вметнување/вадење на CI модулот осигурајте се дека телевизорот е исклучен. Потоа вметнете ја CI картичката во CI модулот согласно со упатствата на производителот.
- Немојте често да ја вметнувате и вадите картичката може да доведе до оштетување на интерфејсот или да предизвика дефект.
- CI модулот и картичката морате да ги добиете од давателот на таков тип на услуги.
- Вметнете го CI модулот со SmartКартИчката во насока прикажана на модулот и Smartкартичката.
- CI не е подржан во некој држави и региони; проверете со овластен дилер!


► AV IN

Поврзете го кабелот од екстерен A/V).


Користите аудио и видео кабли за да се поврзете на екстерниот A/V уред и композитните видео/аудио приклучоци за поврзување на телевизорот (Video = жолто, Audio лево = бело и Audio десно = црвено).

- Притиснете го копчето [**SOURCE**], кога листата со извор ќе се прикаже притиснете [**▲/▼**] за да го одберете изворот [**AV**] на кој ќе се поврзете.

VCR/DVD Reprodaktor/Snimač/ Set-top prijammnik/Sat prijammnik/ Video cam



ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ




- POWER:** Стиснете за уклуч./исклуч. на телевизорот.
- MUTE** : Намалување на звукот.
- TIPKE (0-9)** : Со притискање на овие бројки се внесуваат нумерички бројки. Директно се бираат програми во ATV и DTV режим и се внесуваат пасворди за родителско заклучување.
- DTV/ATV:** Преклопувањето измеѓу дигитален (DTV) и Аналоген (ATV) режим на работа.
- : Наизменично бирање на двата последно одбрани TV програми.
- S.MODE (SOUND MODE):** Избирање режим на прикажување звук.
- SLEEP:** Подесување на Ауто-исклучување
- MTS:** Стиснете за пристап NICAM режим на работа (опција)
- P.MODE (PICTURE MODE):** Избирање режим на покажување слика.
- MENU:** Влез во главното мени.
- SOURCE:** Избирање на влезниот сигнал.
- ENTER** : Стиснете на ENTER копчето за потврда на опција или потврда на подесувања / навигациските копчиња служат за навигација низ мениата и избирање на опции.
- EXIT:** Враќање или излез од менито.
- DISPLAY:** Прикажување на информација за изворот или програмот
- VOL** : Подесување на јачината на звук.
- TV/RADIO:** U DTV режим на работа, одбирање TV програм или DTV Радио режим
- GUIDE** / : **DTV Mod:** Прикажување „Electronic Program Guide“ (EPG-Електронски водич)
MEDIA Mod: Брзо пребарување на записи наназад.

18. TIME SHIFT / :

DTV Mode: Активирање „Time shift funkcije“ (Пауза и накнадна репродукција).

MEDIA Mod: Репродукција/Пауза



19. CANCEL / |◀◀:

TXT mod: Во текот на истражувањето на TXT страници, стиснете го копчето за враќање во TV режим. Кога ќе ја пронајдете баранбата страница, на врвот на TV сликата ќе се појави бројот на страницата. Стиснете го копчето повторно за враќање во TXT приказ за да може да ја видите страницата.

MEDIA Mod: Избирање на претходниот запис.

20. INDEX / ■:

TXT Mod: Пристап до почетната страница на Телетекст.

MEDIA Mod: Стопирање на репродукцијата.

21. **SIZE:** TXT режим: Промена на големината на прикажување на текстот.

22. **REVEAL:** TXT режим: Прикажување на скриениот текст.

23. **КОПЧИЊА ВО БОЈА:** TXT режим: Брз пристап за бирање телетекст функции во прилагодлива боја.

24. **CH ▲▼:** Бирање програми.

25. **FAV / LIST:** Прикажување FAV листи (Листа на омилени програми).

26. ASPECT/ ►►:

TV Mod: Бирање големина и сооднос на прикажувањето на сликата на екранот.

MEDIA Mod: Брзо пребарување на записи према напред.

27. **FREEZE:** Стопирање на сликата.

28. SUB.PG / ►►|:

TXT Mod: Приказ на подстраници на телетекст

MEDIA Mod: Бирање на следниот запис.

29. **SUBTITLE:** Бирање приказ на поднасловот.

30. **HOLD:** TXT режим: Задржувањена моменталната страница и стопирање на вчитувањето на новата телетекст содржина

31. **TXT:** TXT режим: Отворање/Затворање на телетекст страница.


32. **RECLIST:** Прикажување на листа на снимени записи.

33. **REC:** DTV режим: Снимање на моменталниот DTV програм на надворешна USB меморија.


► Поставување на батерии во далечинскиот управувач

1. Извадете го задниот поклопец за да го отворите делот за батерии и далечинскиот управувач.
2. Вметнете две AAA батерии. Осигурајте се дека (+) и (-) на батериите се поклопува со (+) и (-) назначените во делот за батерии.


(1) Бутнете и лизнете



(2) Вметнете батерии



(3) Бутнете и лизнете




НАПОМЕНА

- Сликата за производот служи само како за пример, реалниот производ може да се разликува во изгледот.
- Одложете ги батериите во назначеното место за одложување. Немојте да ги фрлате батериите во оган.
- Немојте да мешате типови на батерии и немојте да комбинирате користени со нови батерии.
- Веднаш заменети ги празните батерии за да спречите истекување на киселина во делот за батерии.
- Доколку не планирате да го користите далечинскиот управувач подолго време отстранете ги батериите.
- Батериите не треба да бидат изложени на преголема топлина како сончевата светлина, греач или огна.
- Хемикалиите од батеријата можат да предизвикаат осип. Доколку батеријата тече исчистете го делот со крпа. Доколку хемикалиите дошле во контакт со Вашата кожа, веднаш измијте ја.

Досег на работа на далечинскиот управувач

1. Насочете го далечинскиот управувач кон телевизорот на одачеленост не поголема од 5 метри од далечинскиот сензор на телевизорот и во 60° пред телевизорот.
2. Работната одалеченост може да варира зависно од светлината во просторијата.



КОРИСТЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ

• Вклучување и исклучување

- Исклучување во режим на мирување: Притиснете [(|) Power Standby] на задната страна на RHS панелот или на управувачот за да префрлите во режим на мирување. Единицата можете да ја активирате со повторно притискање на [(|) Power Standby].
- Приказ напон: светлото означува начин standby. Кога прекидачот за напојување е исклучен нема да има светло.

► НАПОМЕНА

Исклучете го кабелот од штекре доколку нема да го користите уредот долго време. Почекајте најмалку 5 минути по исклучување за повторно да го вклучите уредот.

• Source Бирање на извор за влез

- Одберете извор за влез зависно од тоа кој видео уред е поврзан на телевизорот.
- За да одберете извор за влез: Притиснете го копчето [SOURCE]. Кога ќе се појави листата со извори за влез, притиснете [▲/▼] за да одберете извор а потоа притиснете **ENTER** за да се поврзете.

• Постапување на звук

Притиснете [VOL ▲ / VOL ▼] за да го зголемите или намалите звукот.

Притиснете **Mute** за да го исклучите звукот. Повторно притиснете за да се вклучи звукот.

• Промена на канал

Притиснете ги копчињата (CH ▲/CH ▼) за да идете горе или доле. Пр. за бирање на канал 12 притиснете 1, а потоа 2.

• Бирање на звучен начин

Притиснете го копчето “**SOUND**” за да одберете помеѓу 5 различни опции. Стандардно, музика, Спорт.

Бирање начин на слика

Притиснете го копчето “Слика” за да одберете помеѓу 6 различни сочувани начини на слика.

• Бирање на размер на сликата

Притиснете [Zoom] за да го промените екранот,

► НАПОМЕНА

Опцијата размер зависи од различниот извор.

- **Заледување на слика**

Притиснете [Still] за да ја замрзнете сликата

- **Поставување тајмер**

Можете да одберете колку долго телевизорот ќе работи пред да се исклучи.

Со притискање на копчето “**SLEEP**” ќе ви овозможи на Вас промена на тајмерот за спиење: Исклучен, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min i 240Min

- **Аудио функција**

Со притискање на копчето [I/II] ќе се прикаже аудио опцијата како Stereo, Dual I, Dual II, Мешано.

- **Прикажување на листа со канали**

Притиснете [ENTER] за да ви се прикаже полна листа со достапни дигитални и аналогни канали

- **Електронски Програмски Водич (EPG)**



Ви овозможува пристап до телевизиската програма која ќе биде достапна во следните 7 дена.

Информациите прикажани преку EPG овозможува комерцијална телевизија само за дигиталните канали. EPG исто така овозможува едноставен начин на снимање на Вашата омилена програма. Нема потреба за поставување на комплициран тајмер.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Избор на изворот

Притиснете го **SOURCE** копчето за при каз на листата за влезен сигнал.

1. Пригиснетв **▼ / ▲** или **ENTER** копчето за биран-е на поскауван влезен сигнал.
2. Притиснете го **ENTER** копчето за потврда на одбранот влезен сигнал.
3. Притиснете го копчето **EXIT** за да излезете.
4. Поврзете го RF ка белот на "RF-In" приклучокот на телевизорот и на антенскиот приклучок.



Забелешка:


Изворот DVB-S е достапен само на моделите T2S2!

First Time Installation (Инсталација за прв пат)

Поврзете го RF кабелот од телевизискиот влез "RF-In" во слотот на Вашата антена.

Language (Одберете јазик)

Притиснете **◀ / ▶** и **ENTER** за да одберете јазик кој ќе го користите за менито и пораките.





Country (Одберете држава)

Притиснете **▼ / ▲** и **ENTER** за да означите држава.

Environment (Работно опкружување)

Притиснете ги копчињата **◀ ▶** и **ENTER** за да го изберете режимот Магазин (**Store Store Mode**). За домашна употреба, поставете ја опцијата на Home Mode. Кога е избрано Shop Mode, лентата за ТВ приемник секогаш ќе се прикажува на екранот.

Автоматско поставување




Прво поставување **ATV**, притиснете го менито и копчето од левата стрелка за да го прескокнете ATV поставувањето.

Друго поставување **DTV**, притиснете го менито и левата стрелка за да го прескокнете DTV поставувањето.

Под Digital Type (Тип Дигитален) можете да изберете дали ќе пребарување за **DVB-T** или **DVB-C** (кабелски програми).

LCN опција да се прилагоди дали сакате да го видите на програмата на листата во ред е наведено од страна на давателот на услугата или дека програмите се наредени во ред по кој тие се пронајдени (опционално LCN и се поставени на "Off").



КОРИСТЕЊЕ НА ГЛАВНОТО МЕНИ

CHANNEL (Мени канал)

Притиснете го копчето **МЕНИ** за да се прикаже главното мени.


Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **CHANNEL (КАНАЛ)** во главното мени




1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во менито **CHANNEL**.
2. Притиснете **ENTER** за поставување.
3. По завршување со поставување притиснете **ENTER** за да ги сочувате промените и да се вратите на претходното мени.

Автоматско поставување

Притиснете ▼ / ▲ за бирање на автоматско поставување, а потоа притиснете **ENTER** за влез.





ATV Manual Tuning (ATV рачно поставување)

Current CH (Моментален канал)

Одберете број на канали

Color System (Систем боја)

Одберете ситем боја

(Достапни системи: AUTO, PAL, SECAM, NTSC)

Sound System (Систем звук)

Одберете систем звук

Fine Tune (Фино поставување)

Прецизно поставете ја фреквенцијата на каналот

Search (Пребарување)


Започнете со пребарување на канали.



DTV Manual Tuning (DTV Рачно поставување)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете DTV рачно поставување, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Притиснете ◀ / ▶ за да одберете канал, а потоа притиснете **ENTER** за пребарување на канали



Program Edit (Уредување на програма)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете **Program Edit (Уредување на програма)**, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.



Копчињата во три бои се кратенки за програмирање на канал.

Прво притиснете ▼ / ▲ за да го означите каналот кој сакате а потоа:


Притиснете го **Црвеното копче** за бришење на програмата од листа.

Притиснете го **Жолтото копче** за прескокнување на одбраниот канал.

Притиснете го **Синото копче** за да го прескокнете избраната програма кога програмите се избрани со помош на копчињата ▼ / ▲.


ТВ приемникот автоматски ќе го прескокне програма кога се користи **CH +/-** за да ја разгледате нашата програма.

Притиснете го копчето **FAV** за да додадете или отстраните канали од Вашата листа омилени (Вашиот телевизор автоматски ќе го прескокне каналот кога се користи **CH +/-** за пребарување на канал.).




Schedule List (Timer)

Притиснете ▼ / ▲ копче за да го изберете моделот на екранот, а потоа внесете да влезат во подменито. Тоа е достапен под извор.



Притиснете го жолтото копче за да влезете на интерфејсот е прикажано подолу.



Кога времето не е внесен во вистинскиот начин, ќе се слушне звук на алармот.

Signal Information (Информации сигнали)

Притиснете ▼ / ▲ да ги изберете информациите коишто сигнал.

Притиснете **ENTER** за да ја видите детални информации за сигналот.

Достапно е само кога сигналот во DTV.




Мени CHANNEL кога е избран DVB-S (сателит) (опција)



1. Притиснете ги копчињата ▼ / ▲ за да изберете опции кои сакате додадете во менито **CHANNEL..**
2. Стиснете го копчето **ENTER** за додавање.
3. Стиснете ги копчињата ▼ / ▲ за бирање опција која сакате да ја додадете во CHANNEL менито.
4. Откако ќе додадете, стиснете го копчето **ENTER** за зачувување и враќање во претходното мени.


Auto Tuning (Автоматско прилагодување)

Стиснете ги копчињата ▼ / ▲ за бирање на опцијата Auto Tuning (Auto додавање), после тоа притиснете **ENTER /►** за влез во опцијата.




Dish Setup (Поставување на сателитска антена)

Притиснете ги копчињата ▼ / ▲ button to select Dish Setup (Подесување на CAT антената), потоа притиснете **ENTER /►** за влез во опцијата.



PICTURE MENU (Мени слика)

1. Притиснете **MENU** за да се прикаже главното мени.



2. Притиснете ◀ / ▶ за да се одбере **PICTURE (СЛИКА)** во главното мени.
3. Притиснете ▼ / ▲ за да одберете опции кој сакате да ги поставите во менито **PICTURE (СЛИКА)**
4. Притиснете **ENTER** за поставување.

По завршување со поставувањето притиснете **MENU** за да сочувате и да се вратите на претходното мени

Picture Mode (Начин слика)

Притиснете ▼/▲ за да одберете начин слика, а потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито. Можете да ја промените вредноста на контрастот, светлоста, бојата, оштрината и нијансите кога сликата е во начин Лично.

СОВЕТИ: Можете да го притиснете копчето Слика за директно да го промените начинот на слика

Контраст/Светлина/Боја/Нијанса/ Оштрина

Притиснете ▼ / ▲ за бирање на опцијата, а потоа притиснете ◀ / ▶ за поставување.

Контраст Поставете го интензитетот на слика, сенките на сликата не може да се менуваат.



- Светлина** Поставете го излезот на оптичките влакна на целата слика, ќе влијае на темните деови на сликата.
- Боја** Поставете ја заситеноста на бојата спрема вашите желби.
- Нијанса** Користите како надоместок за бојата која е променета во преносот во NTSC кодот.
- Оштрина** Поставете ги деталите на сликата.

Colour Temp (Температура боја)

Променете ја севкупната емисија на бојата во сликата.

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Температура на боја, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Притиснете **ENTER** за да одберете (Достапен начин: Ладно, Стандардно, Топло).

Можете да ги промените вредностите црвена, зелена и сина кога температурата на боја е во Прилгаоден начин.

Ладно Зголемување на синиот тон бела.

Стандардно Зголемување на поврзаната боја за бела.

Топло Зголемување на црвениот тон бела



Noise Reduction (Намалување на шумот)

За да филтрирате и да ја намалите шумот на сликата и да го подобрите нејзиниот квалитет..

Исклучено Одберете за да исклучите детекција на бучава.

Ниско Детектирај и намали ја слабата бучава на сликата.

Средно Детектирај и намали ја средната бучава на сликата.

Високо Детектирај и намали ја силната бучава на сликата **Default** Враќање на почетне postavke.



120Hz режим (опција)

Само овозможено со UHD моделот.

HDMI Mode


Подесување врсти на препознавање на изворот на HDMI сигналот, зависно и од видот на изворот на HDMI сигнал.

Притиснете ги копчињата ▼ / ▲ за бирање HDMI режим опцијата, потоа притиснете **ENTER** за влез во подменито за подесување.



SOUND MENU (Мени звук)

1. Притиснете **MENU** за да ви се прикаже главното мени
2. Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **SOUND (ЗВУК)** во менито.
3. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во менито **SOUND (ЗВУК)**.
4. Притиснете **ENTER** за поставување.
5. По завршување со поставување, притиснете **MENU** за да сочувате и да се вратите во претходното.




Sound Mode (Начин звук)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Начин звук, а потоа притиснете **ENTER** за влез во подменито.

Притиснете ▼ / ▲ за бирање.

Можете да ја промените вредноста Сопран и Бас кога звукот е во прилагоден начин.

СОВЕТИ: Можете да притиснете Звук на далечинскиот управувач за директно да го промените начинот за звук.



Стандардно

Произведува балансиран звук во сите услови.

Музика

Го чува оригиналниот звук. Добар е за музичка програма.

Филм

Го зголемува сопран и басот за збогатено звучно искуство.

Спорт

Ги зголемува вокалите за спорт.

Прилагодено

Одберете за да ги прилагодите поставувањата.

Напомена:

Сопран и бас се дотапни само во прилагоден начин, можете да ги прилагодите по желба.

Balance (Баланс)

Притиснете ▼ / ▲ за бирање на опцијата, притиснете ◀ / ▶ за поставување

Auto Volume level (Автоматско ниво на звук)

Притиснете ▼ / ▲ за бирање на Автоматско ниво на звук, притиснете ◀ / ▶ за вклучување/исклучување.

SPDIF Начин

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете SPDIF начин, а потоа притиснете ◀ / ▶ за да одберете исклучено/PCM/Auto.

AD Switch (AD Прекидач)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете AD прекидач, а потоа притиснете ◀ / ▶ за да одберете вклучено/исклучено Amblyopia функција за слепи, записите се мешаат за да го опишат моментален екран.

НАПОМЕНА:

Баланс: Може да се постави излез за звучник, овозможува најдобро слушање за Вашата позиција.

Автоматско звук: служи за намалување на нивото помеѓу програмскиот звук.

TIME MENU (Мени време)

Притиснете **MENU** за да влезете во главното мени.

Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **TIME** за главното мени.

1. Притиснете ▼ / ▲ за бирање на опцијата која сакате да ја поставите во мениот **TIME**
2. Притиснете **ENTER** за поставување.
3. По завршување со поставувањето притиснете **MENU** за да сочувате и да се вратите во претходното мени.





Time Zone (Временска зона)

Притиснете ▼ / ▲ / ◀ / ▶ за да одберете временска зона, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Sleep Timer (Тајмер спиење)

Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата Тајмер спиење, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.


Притиснете ▼ / ▲ за да одберете. (Достапни опции се: Off, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min).



Auto Standby (Автоматски режим на подготвеност)


Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата Auto Standby, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито. Притиснете ▼ / ▲ и **ENTER** за бирање.

Совет: Далечинскиот управуач не изведува никакви активности во хипотетско време, автоматски се исклучува. Доколку извршите било каква активност, времето ќе се рестартира.




OSD Timer (OSD Тајмер)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете OSD Тајмер, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито. Притиснете ▼ / ▲ и **ENTER** за бирање



LOCK MENU (Мени заклучување)

Притиснете **MENU** за да ви се прикаже главното мени. Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **LOCK (Заклучување)** од главното мени.



1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во менито за заклучување.
2. Притиснете **ENTER** ◀ / ▶ за поставување.
3. По завршување со поставување притиснете **MENU** за сочувување и враќање во претходното мени.


Lock System (Систем заклучување)

Притиснете ▼ / ▲ за да го одберете заклучување на системот, потоа притиснете **ENTER** за следните опции да важат.

Почетна лозинка е **0000**, доколку ја заборавите лозинката контактирајте го вашиот сервисен центар.


Set Password (Поставување на лозинка)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Поставување на лозинка, потоа притиснете **OK** за да влезете во подменито и да поставите нова лозинка:



Channel Lock (Заклучување на канали)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Заклучување на канали, а потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито. Притиснете го Зеленото копче за заклучување / отклучување на каналите.



Parental Guidance (Родителски надзор)


Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Родителски надзор, а потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито и да одберете возраст која е соодветна за Вашите деца.

Key Lock (Заклучување на копчиња)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Заклучување на копчиња, потоа притиснете ◀ / ▶ за да одберете вклучено/исклучено. Кога Заклучување на копчињата е вклучено не можете да користите копчиња на телевизорот



Hotel Mode (Хотелски начин)



1. Притиснете ▼ / ▲ на далечинскиот управувач за да одберете Хотелски начин во менито за заклучување.
2. Притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.
3. По завршување со поставување притиснете **MENU** за да ги сочувате и да се вратите на претходното мени.

Hotel mode (Хотелски начин)

Притиснете ▼ / ▲ за бирање на Хотелски начин, потоа ◀ / ▶ за да одберете вклучено/.

Source Lock (Заклучување на извор)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Заклучување на извор, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Default Source (Поставен извор)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Поставен извор, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Default Type/Prog (Поставена Програма)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Посатвена програма, потоа притиснете ◀ / ▶ за поставување. Достапно е кога е Поставен извор на ТВ.

Default Max Vol (Максимален звук)

Притиснете ▼ / ▲ за бирање на Максимален звук и потоа притиснете ◀ / ▶ за поставување.


CHANNEL / PICTURE / SOUND / TIME / LOCK / SETUP

Притиснете ги копчињата ▼ / ▲ за да одберете кои менија сакате да ги сокриете за да не бидат достапни од гостинскиот гостин, потоа притиснете ◀ / ▶ за да изберете Вклучено или Исклучено.

Clear Lock (Исклучи заклучување)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Исклучи заклучување, потоа притиснете **ENTER** за да ги поништите поставувањата кои биле претходно поставени.

SETUP MENU (Мени поставување)



Притиснете **MENU** за да ви се прикаже главното мени.

Притиснете ◀ / ▶ за да одберете Поставување во главното мени.

Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во **SETUP (ПОСТАВУВАЊЕ)**.

1. Притиснете **ENTER** за поставување.
2. По завршувањето притиснете **MENU** за да се вратите во претходното мени.

Language (OSD Јазик)

Одберете OSD јазик кој ќе биде прикажан. Поставен одбран јазик за системот е англиски.

Притиснете ▼ / ▲ / ◀ / ▶ за бирање на јазик за системот.



Teletext Language (Телетекст јазик)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Телетекст јазик, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито. Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Телетекст јазик.



Audio Languages (Аудио јазици)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберет Аудио јазик, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито. Притиснете ◀ / ▶ за да одберете примарен Аудио јазик. Притиснете ▼ / ▲ / ◀ / ▶ за да одберет Аудио јазик



Subtitle languages (Јазици за поднаслови)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Јазик, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Притиснете ◀ / ▶ за да одберете примарен Јазик

Притиснете ▼ / ▲ / ◀ / ▶ за да одберет Јазик за поднаслов.



Hearing impaired (За лица со оштетен слух)

Притиснете ▼ / копчето ▲ за да го изберете со оштетен слух, а потоа притиснете го копчето **ENTER** за да изберете On или Off

PVR system data (Податоци PVR систем)

Притиснете ▼ / ▲ копче за да изберете PVR на датотечниот систем, а потоа **ENTER** за да влезете во менито.

Тогаш тоа ќе ги провери брзината на вчитување на податоци од USB



Aspect ratio (Размер на слика)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Размер на слика, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Размер на слика. (Достапни опции се: Нормално, 4:3, Широко, Зум и Кино).

Blue Screen (Син екран)

Притиснете ▼ / ▲ За да одберете Син екран, потоа притиснете **ENTER** за да одберете вклучено/исклучено.



First Time Installation - Setup Wizard (Волшебник за поставување)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Волшебник за поставување, потоа притиснете **ENTER** за да влезете.

Reset (Ресетирање)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Ресетирање, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Software Update (Ажурирање на софтвер (USB))

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете ажурирање на софтвер (USB), вметнете го Вашиот USB уред во USB слотот, а потоа притиснете **ENTER** за да го ажурирате софтверот.

HDMI CEC


Притиснете ▼ / ▲ за да одберете HDMI CEC, потоа притиснете Enter за да влезете во подменито.

HDMI CEC Control

Притиснете ◀ / ▶ за да го вклучите/исклучите CEC Control.

HDMI ARC (HDMI Аудио приемник)

Притиснете ◀ / ▶ за да го вклучите/исклучите Аудио приемникот.



Auto Standby (Автоматско исклучување)

Притиснете ◀ / ▶ за да вклучите/исклучите Автоматско исклучување.

Автоматско вклучување Притиснете ◀ / ▶ за да вклучите/исклучите Автоматско вклучување.

Device List (Листа со уреди)

Притиснете **ENTER** за да го отворите главното мени со уреди.

SCREEN PC (Мени екран) (Само во режим на компјутер)

Притиснете **MENU** за да се прикаже главното мени.

Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **SCREEN (ЕКРАН)** во главното мени

1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја прилагодите во менито **SCREEN (ЕКРАН)**.

2. Притиснете **ENTER** за поставување.

3. По завршување со поставувањето притиснете **ENTER** за да сочувате и да се вратите на претходното мени.



Auto Adjust (Авто Поставување)

Притиснете Enter за да започнете со поставување на H-Offset/V-Offset/ Големина / Рестартирање на позицијата

H-Offset

Поставете хоризонтална позиција на сликата.

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете H-Offset, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

V-Offset

Поставете вертикална позиција на сликата.

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете V-Offset, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Size (Големина)

Поставете големина на екранот.

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Големина, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Phase (Фаза)

Поставете хоризонтална линија.

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Фаза, потоа притиснете **ENTER** за да влезете во подменито.

Reset (Рестартирање на позицијата)

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Ресетирање на позицијата, потоа притиснете **ENTER** за да влезете.

Напомена:

1. Опцијата намалување бучава во менито SCREEN не евозможен.
2. АО прекидач во опцијата SOUND е неправилен.
3. Опис и мени време се исти како и во Авио начин.
4. Програм заклучување и Родителски надзор се неважечки во опцијата ЗАКЛУЧУВАЊЕ.
5. Аудио јазик, јазици, Јазик за поднаслов, Оштетен слух не се можни во опцијаа ПОСТАВУВАЊЕ.
6. PC начин нема мени Канал.

MEDIA OPERATION (Користење медиум)


Напомена: Пред да го користите менито Медиум, вклучете го USB уредот потоа притиснете на **SOURCE** за да го поставите изворот за влез за медиум. Притиснете **▼ / ▲** за да одберете Медиум во менито извор, потоа притиснете **ENTER** за да влезете.



Притиснете **◀ / ▶** за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во главното мени медиум, а потоа притиснете **ENTER** за да влезете.

Photo menu (Мени фографија)

Притиснете **◀ / ▶** за да одберете Фотографија во главното мени, потоа притиснете **ENTER** за влез. Притиснете го копчето **EXIT** за да се вратите во претходното мени



Притиснете **◀ / ▶** за да одберете датотека која сакате да ја гледате. Притиснете го копчето Медиум копче за стартување на сликата. За време на означување на опцијата која сакате да се појави информација за производот ќе се појави од десна страна, додека сликата ќе се прикажува централно.




Music Menu (Мени музика)



Притиснете ◀ / ▶ за да одберете Музика од главното мени, а потоа притиснете **ENTER** за влез. Притиснете излез за да се вратите на претходното мени



Притиснете ◀ / ▶ за да го одберете дискот кој сакате да го гледате, а потоа притиснете **ENTER** за влез. Притиснете ◀ / ▶ за да се вратите на претходното мени.



Movie menu (Мени филм)


Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **MOVIE** во главното мени, а потоа притиснете **ENTER** за влез. Притиснете излез за да се вратите на претходното мени.

Притиснете ◀ / ▶ за да го одберете дискот кој сакате да го гледате, а потоа притиснете **ENTER** за влез.

Притиснете го копчето **MEDIA** медиум за стартување на одбраниот филм.

Притиснете го копчето **DISPLAY** за да го одберете менито кое сакате да го стартувате, а потоа притиснете **ENTER** за да почнете со работа.





Text menu (Мени текст)



Притиснете ◀ / ▶ за да одберете **TEXT** во главното мени, потоа притиснете **ENTER**, за да биде примени.

Притиснете ◀ / ▶ за да го одберете дискот кој сакате да го гледате, а потоа притиснете **ENTER** за излез.

Притиснете ◀ / ▶ за да одберете враќање на претходното мени.

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Доколку телевизорот не работи правилно или има грешка внимателно прочитајте ја табелата подолу.

Се препорачува уредот да го исклучите од струја на 60 секунди и повторно да го вклучите. Овој едноставен процес помага во воспоставувањето на стабилни услови во струјното коли и уредот.

Контактирајте ја Службата за корисници доколку проблемот не е решен или имате други проблеми.

| СИМПТОМИ | МОЖНИ РЕШЕНИЈА |
|---|---|
| Нема слика или звук | <ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали кабелот за напојување вклучен во штекер • Прекидачот за напојување на долниот десен агол на куќиштето мора да биде вклучен. Притиснете го копчето за напојување на далечинскиот управувач за да го вклучите уредот. • Проверете дали LED светлото е црвено или плаво. Доколку свети ТВ е ОК. j |
| Поврзан е надворешен извор на ТВ али нема слика/звук | <ul style="list-style-type: none"> • Побарајте правилен спој на излезот на надворешната страна и правилен спој на влезот на ТВ. • Проверете дали сте го одбрале правилниот начин за влез на дојдовен сигнал. |
| По вклучување на ТВ потребно му е неколку секунди додека се појави слика. Дали е тоа нормално? | <ul style="list-style-type: none"> • Да, тоа е нормално. ТВ пребарува претходни поставувања и иницијализира ТВ |
| Сликата е нормална али нема звук. | <ul style="list-style-type: none"> • Проверете ги поставувањата за звук. • Проверете дали начинот “Тивко” е вклучен. |
| Звук али без слика или црно бела слика | <ul style="list-style-type: none"> • Доколку сликата е црно бела исклучете го ТВ од штекер и повторно вклучете го по 60 секунди. • Проверете дали бојата е поставена на 50 или повеќе. • Побарајте друга програма. |

| | |
|--|--|
| Звук и сликата се искривени или има бранови. | <ul style="list-style-type: none"> • Електричните уреди можат да предизвикуваат пречки при работата на ТВ. Исклучете го уредот, доколку пречките престанат, одачелете ги уредите од ТВ. • Вметнете го утикачот во друг штекер. |
| Звукот и сликата е матна или привремено има прекин | <ul style="list-style-type: none"> • Доколку користите надворешна антена проверете ја нејзината насока, позиција и дали е правилно поврзана. • Прилагодете ја насоката на антената или повторно пребарајте ги каналите. |
| Хоризонтална/вертикална црта на сликата или сликата се тресе. | <ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали постои извор кој предизвикува пречки во близина, како домашен уред или електричен алат. |
| Пластичното кукиште произведува звук на кликање | <ul style="list-style-type: none"> • Звук клик може да се појави заради промена на температурата. Оваа промена предизвикува ширење или собирање на кукиштето. Тоа е нормално и ТВ е ОК. |
| Далечинскиот управувач не работи. | <ul style="list-style-type: none"> • Потврдете дека ТВ има напојување и работи. • Променете ја батеријата во далечинскиот управувач. • Проверете дали батеријата е правилно вметната. |

Формат листа

| Медиум | Ekstenzija | Codec | | Напомена |
|--------|------------|----------------------------|-------|---|
| | | Video | Audio | |
| VIDEO | .mpg | MPEG-1, MPEG-2 | | Макс. резолуција: 1920x1080 |
| | | MJPEG | | Max Data Rate: 40 Mbps |
| | .avi | MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264 | | Макс. резолуција: 1920x1080 Max Data Rate: 20 Mbps |
| | | MPEG-2, H.264, AVS*, AVS+ | | |
| .ts | HEVC | | | |
| | | MP3, WMA | | |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--------------------------------|--|
| ФИЛМ | .mov .mkv | MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC | AAC, AC3*,PCM | Макс. резолуција: 720x576 Макс брзина: 40 Mbps |
| | .dat | MPEG-1 | | |
| | .mp4 | MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC | | |
| | | MPEG-1, MPEG-2 | | |
| | .vob | MPEG-2 | COOK, MP2 | Макс. резолуција: 1920x1080 |
| МУЗИКА | .mp3 | -- | MP3 | Sample Rate: 8K~48KHz Bit Rate: 32K~320Kbps |
| | .m4a/.aac | -- | AAC | Sample Rate: 16K~48KHz Bit Rate: 32K~442Kbps Канал : Mono/Stereo |
| ФОТО | .jpg/ | Progressive JPEG | | Макс. резолуција : 1024x768 |
| | .jpeg | Baseline JPEG | | Макс. резолуција : 15360x8640 |
| | .bmp | BMP | | Макс. резолуција : 9600x6400 Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp |
| | | .png | Non-interlaced | |
| Interlaced | | | Макс. резолуција : 1280x800 | |
| ПОДНАСЛОВ | .srt | SubRip | | |
| | .ssa/.ass | SubStation Alpha | | |
| | .smi | SAMI | | |
| | .sub | SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub) | | SubViewer 1.0 & 2.0 Only |
| | .txt | TMPlayer | | |

ЗАБЕЛЕШКА:

Тоа може да се случи како резултат на различни верзии на верзијата формат „кодек“, уредот може да не ги поддржуваат горе формати. Ако тоа се случи, се движи вашата рекорд на друг компатибилен формат.

Производителот не е одговорен за несогласноста на уредот и евиденција и можно губење на содржината на записи.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|----------------------------------|---|
| Модел | TV-24LE113T2S2 |
| Име на моделот | 551 x 377 x 204 |
| Големина со постоље (mm) | 551 x 333 x 75 |
| Големина без постоље (mm) | 2,4 |
| Тежина со постоље (kg) | 2,3 |
| Тежина без постоље (kg) | 24 inches |
| Дијагонала на екранот | 1366 x 768 |
| Резолуција на екранот | 8 W +8 W |
| Излез звук (RMS) | 36 W |
| Потрошувачка на струја | AC/DC Adapter 100-240V ~ 50/60Hz / DC 12V, 3A, |
| Извор за напојување | PAL NTSC SECAM |
| AV Систем боја | PAL/SECAM-B/G, D/K, DVB-T+C DVB-T2 H 265 |
| Услови во околината | Temperature: 5°C - 45°C Humidity: 20% - 80% RH Atmosfere pressure: 86 kPa - 106 kPa |
| VGA начин | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 60Hz, 1366 x 768 60Hz |
| HDMI начин | 480i / 60Hz, 480P / 60Hz, 576i / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080i / 50Hz, 1080i / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 60Hz |

Произведено според лиценца на Dolby Laboratories.
Dolby и симболот двојно D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI лого и „High-Definition Multimedia Interface“ се заштитни знаци на HDMI Licensing LLC.



„CI Plus“ лого се заштитни знаци на CI Plus LLP company.



Одложување на користена електрична и електронска опрема



Значењето на овој симбол на производот и неговите додатоци или пакувањето покажува дека овој производ не спаѓа под комунален отпад. Ве молиме, одложете го овој уред во центар за рециклирање за електрична и електронска опрема. Во Европската унија и другите Европски земји постојат центри за собирање на користени електрични и електронски производи. Со правилно одложување на овој производ ќе помогнете во спречување на потенцијална опасност по околината и човековото здравје, до кој може да дојде до неправилно одложување на овој отпад. Рециклирање на материјалите ќе помогнете во чување на природните ресурси. За тоа Ве молиме немојте да ги одложувате вашите стари електрични и електронски уреди заедно со комуналниот отпад. За подетални информации за рециклирање на овој производ ве молиме контактирајте ја Вашата локална градска управа, фирмата задолжена за одложување на комунален отпад или продажно место каде што сте го купиле уредот.

Отстранување на потрошени батерии



Проверете ги Вашите локални прописи за фрлање на батерии или јавете се на локалните услуги на клиентите, со цел да се добијат инструкции за отстранување на стари и користени батерии.

Батериите од овој производ не треба да се отстрануваат со домашен отпад. Бидете сигурни дека за да се ослободи од старите батерии во посебни места за отстранување на искористените батерии, кои се наоѓаат во сите продажни места каде што може да се купи батерии..

Изјава за сообразност

Производителот изјавува дека типот ТВ радиоопрема поставени во согласност со Директивата 2014/53 / ЕУ (Директива црвено).

Целосниот текст на изјавата за сообразност е достапна на следната адреса: <http://doc.msan.hr/dokumentacija/artikala>



ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејавишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. **ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!**

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

MK

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

- Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како увтаник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна шшравка согласно важечките прописи и услови наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти кеби дат бесплатно поправенво овластениот сервисво гарантниотрок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

- Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци** освен за **телевизорите** за кои гаранцијата трае **24 месеци**
- Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
- Гаранцијата се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополниет од продавачот односно мора да ш содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.
- Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување, **ГАРАНЦШАТА НЕ ОПФАКА:**
- Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај прошводот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не гн менува законските правски права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува роизвод. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие рава не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје

Тел.02 3202 800, Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје
Тел.02/3202 800, Факс: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

| Град | Сервис | Адреса | Телефон |
|-----------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Скопје | Виком Електроник | бул.АСНОМ 54 | 02 2434 083 |
| Штип | Виртуел | Ванчо Прке бб. | 032 380 006 |
| Струмица | Нец Електрон | Методи Митевски-Брицо 17 | 034 344 740 |
| Кавадарци | Ни-Ком Трејд | 7 Септември бб | 043 416 385 |
| Гевгелија | Епром | С.М. Данко 68 | 034 211 011 |
| Прилеп | Сервис Зоки | Андон Слабејко бб | 048 410 027 |
| Кочани | Топтроникс | Иво Лола Рибар 20 | 033 273 038 |
| Куманово | Електро Пионир | лок. Табакана бр.12 | 031 432 339 |
| Кичево | Дигитал Електроникс | Блок Ламели 188 | 045 226 399 |
| Битола | Тринитрон | нас. Кпаница лам. А4 | 047 227 236 |
| Тетово | Шикла | ул.132 бр.9 | 044 333 283 |
| Гоставар | Нафи-Беко | Гоце Делчев 96 | 042 216 413 |
| Охрид | Рит Електроника | Туристичка 44а | 046 261 281 |
| Струга | Мако Сервис | Јово Стефаноски Риле 9а | 070 488 370 |

PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - LISTA SA PODACIMA ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ - INFORMACION GUIDE

Model: Vivax TV-24LE113T2S2

| A | PRODUCT FICHE | INFORMACIJSKI LIST | |
|---|---|--|-----------------------|
| B | Brand | Robna marka | VIVAX |
| C | Type | Vrsta uređaja | LED TV |
| D | Model | Model | TV-24LE113T2S2 |
| E | Energy Efficiency class | Klasa energetske učinkovitosti | A |
| F | Visible Screen Size | Dijagonala vidljivog zaslona | 24" / 60cm |
| G | On mode average power consumption (W) | Potrošnja el. energije u stanju uključenosti (W) | 23 |
| H | Annual energy consumption (kWh/Annum) * | Godišnja potrošnja energije (kWh/god) * | 34 |
| I | Standby Power consumption (W) | Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | <0.5 |
| J | Off mode power consumption (W) | Potrošnja energije u stanju isključenosti (W) | 0 |
| K | Display Resolution | Rezolucija zaslona | 1366 x 768 pix |
| * | Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used. | Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi. | |

| | English | Hrvatski | Srpski | Македонски | Shqiptar |
|---|---|--|--|---|---|
| A | PRODUCT FICHE | INFORMACIJSKI LIST | LISTA SA PODACIMA | ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ | INFORMACION GUIDE |
| B | Brand | Robna marka | Robna marka | Комерцијална марка | Markë |
| C | Type | Vrsta uređaja | Vrsta uređaja | Тип на уред | Iloji i pajisjes |
| D | Model | Model | Model | Модел | Lloji i pajisjes |
| E | Energy Efficiency Class | Razred energetske učinkovitosti | Klasa energetske efikasnosti | Класа на Енергетска ефикасност | Klasa e efikasitetit të energjisë |
| F | Visible Screen Size | Dijagonala vidljivog zaslona | Vidljiva dijagonala ekrana | дијагонала видлива на екранот | Ekran diagonale dukshme |
| G | On mode average power consumption (W) | Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W) | Potrošnja električne energije u uključenom stanju (W) | Потрошувачката на електрична енергија во државна интервенција (W) | Konsumi i energjisë elektrike në përfshirjes së shtetit (W) |
| H | Annual energy consumption (kWh/Annum) * | Godišnja potrošnja energije (kWh/god) * | Godišnja potrošnja energije (kWh/god) * | Годишна потрошувачка на енергија (kWh/година) * | Konsumi vjetor i energjisë (kWh/vit) * |
| I | Standby Power consumption (W) | Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) | Потрошувачката на енергија во режим на подготвеност за вклучување | Konsumi i energjisë në gatishmëri (W) |
| J | Off mode power consumption (W) | Potrošnja energije u stanju isključenosti (W) | Potrošnja energije u stanju isključenosti (W) | Потрошувачката на енергија во режим на подготвеност за исклучување (W) | Konsumi i energjisë në Off (W) |
| K | Display Resolution | Rezolucija zaslona | Rezolucija ekrana | Резолуција на екранот | Rezoluta e ekranit |
| * | Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used. | Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi. | Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije izražene u W televizora koji je uključen 4h dnevno tokom 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina kako se televizor koristi. | Потрошувачка на енергија kWh за една година, врз основа на потрошувачката на енергија на телевизорот, кој е во функција на 4 часа на ден во период од 365 дана. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на телевизорот. | KWh konsumit të energjisë në vit, bazuar në konsumin e energjisë të TV, i cili është një funksion i 4h në ditë për 365 ditë. Konsumi aktual i energjisë do të varet se si televizioni është përdorur. |



VIVAX

www.VIVAX.com